

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 август 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Славе Јакимовски од Кратово УП2 09-136/21 од 2 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-84 од 21 мај 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-84 од 21 мај 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Славе Јакимовски од Кратово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-136/21 од 2 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-84 од 21 мај 2021 година издадено од КЕЦ Кратово, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според жалителот, до објектот на жалителот има уште 2 изградени (сеуште нелегални) објекти и уште 4 потенцијални баратели на приклучок.

Според Електродистрибуција, најблискиот столб од нисконапонската мрежа е на 700-800 метри воздушно.

На седницата на 7 јуни 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-136/21 од 2 јуни 2021 година со прилог:
 - Извод од катастарски план за КП бр. 1519, КО ПОДРЖИ КОЊ
 - РОБСП 11-84 од 21 мај 2021 година
 - БСП-1 образец од 6 мај 2021 година
 - ИЛ бр. 575 за КП бр. 1519, КО Подржи коњ
 - Решение за легализација на објектот
 - Слика од објектот
2. Одговор на Приговор од 4 јуни 2021 година со прилог GIS скица

и на седницата беше заклучено да се обезбедат дополнителни податоци и докази по предметот, и на 22 јули 2021 година Електродистрибуција достави ГИС скица, при што на седницата на 28 јули 2021 година Приговорот повторно беше разгледуван.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–136/21
16 август 2021 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi